



МАКЕДОНСКАТА САГА

Д

али Македонија уште еднаш ќе ја потврди својата традиционална практика дека народот од овие простори има кратко паметење во однос на наплатувањето на долговите, кога тие се однесуваат на скандалите, кои ќе ја почувствуваат светлината на денот? Фрлањето прав, и тоа предизборен, во секој случај е транзициона врлина во наводно меѓународно признатите, но компромитирачки изолираните и искористуваните потенцијални нови владејачки гарнитуре на "локалци", кои никако не можат да се снајдат во улогата на "почитувани" личности. Логично прашање за секој македонски граѓанин е зошто прво нешто прави, а потоа размислува за тоа што го направил. Добиената квалификација за тешко оштетен имиџ претставува совршен мозаик од настани на домашниот терен, менаџирани од лични драми и стресни ситуации.

На прагот сме да се соочиме со уште едно сценарио. Социјалната катастрофа со која се соочува населението не може да се запре, затоа што севкупната финансиска состојба на државата е во исклучителна дубиоза. Јасно е дека овој пат сите надворешни повикани фактори нема да си дозволат повторно да се резилат и да премолчат во однос на лажните гаранции за мирот и наводните чувари на македонскиот територијален интегритет.

Како што тргнале работите не е далеку денот кога од Галичник до Река, по Вардар до Пирин, кога ќе се разлее плачот на гладниот, понижениот, обесправениот... Сеопштиот интерес на државата е распродаден. Ова парче земја како да претставува погодна тло за експериментирање со најболните методи. Настојувањето, се разбира, владејачкото кај народот да создаде чувство на примитивизам достигнува кулминација со разнебитувањето на македонското национално и граѓанско ктиво. Отапемве од небулозите во стопанството, економијата, образованието, здравството, земјоделието, електростопанството... Полека но сигурно земјава диши само со здивот на пролаѓањето, при што потсетуваме на Дракулов дворец. Останати на прагот на некој далеку изминат век сè уште се наоѓаме пред портите на пеколот во рамките на новиот светски поредок, во кој ќе се вклучиме откако на одредени субјекти-објекти, толку ќе ни зоврие што обезглавено, ќе им пресудиме.

Длабоко убедени дека опстануваме се осмелуваме да му се спротивставиме на геноцидот, кој ни го вршат нашите род родени. Ревизијата на оние кои секој четири години меѓусебно се прозиваат како уништувачи на државата Македонија, го наоѓа Соломонското решение - шенген виза за сите нив со билет во еден непознат правец. Не можеш во момент кога се прават договораната, секако пресметани (никогаш не покажале дека тоа се искрени), да поверуваш во добронамерната цел, затоа што колнењето во искреноста упатува на добро диригирана криминална нечесност.

Настапува дипломатијата на политичките македонски целати. Обичниот човек е свесен дека патот за свое самообелоденување на европскиот простор (од каде што хронично нè поттурнувале), мора да го изоди бос по трње. Бидејќи историјата значи минатото, сега заради нашиот македонски идентитет мораме громогласно да се потсетиме на вистината за секој наш период, личност, настан... Гревот на македонскиот народ е во тоа што некому му дозволил да си поигрува со неговото постоење. Сега е вистинското време да се каже вистината, но без никаква мистификација, бидејќи таа е нашата силна предиспозиција за иднината. Тие што градеа станаа уривачи, а уривачите градители. Дали бројни колку едно поголемо предградие на некоја светска метропола ќе ја почнеме апокалипсата на својата, нашата Македонија. Стартува предизборниот бој за власт. Човечката и граѓанската етичност ќе бидат ставени на вага. Ситиот не му верува на гладниот, како што задоволниот не му верува на незадоволниот. Но, мораме сами себе да се прашаме кој во оваа земја навистина е гладен и незадоволен.

А, еве некој повторно зборува за крвави раце... Тогаш, кој кому му е пријател или непријател? Нели веднаш ќе ни се рече: како, па за Македонија нема опасност. Има, има, затоа што ирачките случувања ние последен пат ги преживувавме во 2001 година, за денес, односно пред четири дена, повторно да ни се заканат со нивно редоживување. Валканата улога на избалансираната правда нелегално кешира на "демократски коректните" избори.

Волјата на граѓаните овој пат ќе мора да се почитува, бидејќи позицијата или опозицијата, како и да се именуваат, нема да се делат и не смеат да се делат ако се Македонци.

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски